

Мисли ВРВОТ НАЈДОБРО СЕ ДОЖИВУВА ЗАЕДНО!


Животно осигурување

КОЛЕКТИВНО



МИСЛИ





Намена

Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.

- Овој продукт е наменет за секое лице на возраст од 15 до 65 години.
- Договорот може да се склучи за период од 5 до 25 години.
- Договорувач на осигурувањето е правното лице односно компанијата, со една полиса ги осигурува сите или дел од вработените.

Плаќање на премија

- Месечно
- Квартално
- Полугодишно
- Годишно.

Корисник на осигурувањето

- Договорувачот може со договорот како и со некои правни работи подоцна да го одреди лицето по име (корисникот) на кое ќе му припадне право по основ на договорот за осигурување.

Пакети на покритие

КОМПАКТ – долгорочно штедење и финансиска заштита на семејството во случај на непредвидени настани.

ОПТИМУМ – долгорочно штедење и финансиска заштита во случај на непредвидени настани, како и заштита во случај на повреди кои како последица имаат траен инвалидитет.

Осигуран случај	Компакт	Оптимум
Доживување	✓	✓
Смрт	✓	✓
Смрт како последица од незгода		✓
Траен инвалидитет		✓
Дневен надомест за болнички престој како последица од незгода		✓

Придобивки од КОЛЕКТИВНО животно осигурување

- Обезбедува финансиска сигурност на осигуреникот и семејството.
- Овозможува оптимална комбинација на покритието – според желбата и можностите на клиентите.
- Висината на осигурените суми е еднаква за сите осигуреници без оглед на нивната пристапна старост или здравствена состојба.

UNIQA Life на лице место

- www.uniqa.mk
Овде можете да го најдете нашиот советник.
- +389 (0) 2 32 88 820
Нашата корисничка поддршка е достапна од 8-16 часот секој работен ден.
- info@uniqa.mk
Или едноставно испратете ни E-mail.
- www.misli.uniqa.mk
Дознајте како се мисли со срцето за својата среќа.

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен советник за осигурување.

